



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **04/2014**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Град Скопје**

I.1.2)Адреса:**Бул. Илинден 82**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**<http://www.skopje.gov.mk>**

I.1.5)Лице за контакт:**Иван Иванов** Адреса на е-пошта:**javninabavki@skopje.gov.mk**

Телефон/Факс:**3297-222/3297-292**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изнајмување на магацински простор за модели од скулптури

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Град Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 24

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **25.03.2014**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Акционерско друштво за вршење услуги МЗТ ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ АД Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ПЕРО НАКОВ, Б.Б.**

Град или населено место: **СКОПЈЕ** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **5000000,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **4983140 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **27.03.2014**